

Д О: ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО – СКОПЈЕ

ул. „Кеј Димитар Влахов“ б. б. – 1000 Скопје
тел.: 02/31-33-417 | факс: 02/31-33-417
www.jorm.mk | jorm@jorm.org.mk

КРИВИЧНА ПРИЈАВА**ПРОТИВ:**

- 1. ТАЛАТ ЦАФЕРИ** – во својство на СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Претседател на Собранието на Република С. Македонија
Ул. „200“ б. б. – село Форино, 1230 Општина Гостивар
- 2. СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**
бул. „11 Октомври“ бр. 10 – Општина Центар, 1000 Скопје
ЕДБ: 4030946338843 | ЕМБС: 4064682
www.sobranie.mk | sobranie@sobranie.mk | тел.: 02/311-22-55

ПОДНОСИТЕЛ: ПРОФ. Д-Р ДИМИТАР АПАСИЕВ – во својство на ОШТЕТЕН

ОСНОВ: ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ – КАЗНИВО ПО ЧЛ. 149, СТ. 1 И 3 ОД КЗ

I. Правен основ за пријавување

Оваа кривична пријава ја поднесувам согласно **член 273**, став 3 [„Пријавување кривични дела“] и **чл. 274**, ст. 1 [„Поднесување на пријава“] од *Законот за кривична постапка* (Сл. весник на РМ бр. 150/2010 и 100/12, 142/16, 193/16, 198/18).

II. Фактички опис на делото

На ден 12 октомври 2022 година (петок), во попладневните часови по истек на работното време, околу 17:30 часот, пријавениот спикер Талат Џафери – во својство на одговорно **службено лице**, преку неговиот Кабинет, до група новинари и медиумски редакции испратил принт-скрин од потпишано *Известување по претходно поднесената Граѓанска иницијатива на државно ниво за распишување задолжителен дополнителен референдум* – каде што јас, како

физичко лице, на пропишаните обрасци од ДИК, фигурирам како првопотпишан во име на 750 граѓани-иницијатори, со правен статус на „овластен предлагач“.

Доказ 1: Импринт од *Известувањето бр. 08-4147/2* (12.10.2022) своерачно потпишано од г. Талат Џафери

Како фото-прилог кон Известувањето, без никакво мое претходно одобрение или дозвола, тој ја проциркулирал и јавно ја објавил мојата **приватна адреса на живеење**, од мојот дом, заведена и во мојата лична карта [ул. „Методија Шаторов – Шарло“ бр. 15/1-54 – општина Аеродром, 1000 Скопје], кој импринт потоа – без никаква анонимизација или затемнување – беше објавен во етерот од скоро сите пишани и електронски медиуми во државава (радија, телевизији, веб-портали, весници и др.).

Доказ 2: Фотокопија од *Лична карта бр. A2060226*

Доказ 3: *Хиперлинкови од објавени медиуми од најпосетуваниот интернет агрегатор на вести Time.mk* (12.10.2022)

Со ова свое противзаконито дејствие, пријавениот сторил намерна повреда и **злоупотреба на моите законски заштитени лични податоци** и тоа: 1. Име и презиме; 2. Адреса на живеење (улица и домашен/куќен број) – за што, од страна на Прес-центарот на Левица, итно беше испратена Ургенција до сите медиумски куќи за затемнување на објавените сензитивни лични податоци.

Доказ 4: *Ургенција од ПП Левица до медиуми и редакции* (12.10.2022)

Поради горенаведеново недопуштено објавување на моите приватни персонални податоци во медиумите, што ја загрозува мојата и безбедноста на моето потесно семејство (сопруга и две малолетни деца), покренав и соодветна **постапка за заштита на моите лични податоци** пред надлежна институција, поточно пред Агенцијата за заштита на личните податоци, кои констатираа повреда и испратија соодветно *Предупредување до Собранието на РСМ*, претставувано од претседателот, т.е. „да воспостават дополнителни механизми“ и „задолжително да се прави балансирање на правото на заштита на лични податоци со слободата на изразување и информирање, според законски критериуми“ [стр. 6, параграф §2 од Одговорот на АЗЛП].

Доказ 5: *Барање за утврдување повреда на правото на заштита на личните податоци* (14.10.2022)

Доказ 6: *Известување од Агенција за заштита на личните податоци Упп. бр. 09-241* (4.11.2022)

III. Персонален криминалитет

Со ваквото негово безобразно, умислено, неетичко, пакосничко, штетно и малициозно **комисивно противправно дејствие** (лат. *acta humana illicita*) – во целост се исполнети условите за кривичен прогон по службена должност (*ex officio*) на пријавениот и тоа за сторено потешко кривично дело, во неговиот квалифициран облик, инкриминирано во Посебниот дел на консолидираниот Пречистен текст на *Кривичниот законик* (Сл. весник на РМ бр. 37/1996 и 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15, 97/17, 170/17, 248/18), и тоа во Глава XV [*Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот*] – од подгрупата на „Дела против личните права“:

а) **ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ** – казниво по чл. 149, ст. 1 и 3 од КЗ:

(1) Тој што, спротивно на условите утврдени со закон, без согласност на граѓанинот – прибира, обработува или користи негови лични податоци, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 го стори службено лице во вршење на службата, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.

(4) Обидот е казнив.

(5) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.

IV. Законско битие на делото

а) **Објективно битие** според законскиот опис:

- *Објект на заштита* тука претставува сигурноста и тајноста на личните податоци, загарантирани во Дел II [Основни слободи и права на човекот и граѓанинот], Оддел 1 [*Граѓански и политички слободи и права*] од нормативниот дел на Уставот на РМ: „Се гарантираат сигурноста и тајноста на личните податоци. На граѓаните им се гарантира заштита од повреда на личниот интегритет што произлегува од регистрирањето на информации за нив преку обработка на податоците“ [чл. 18 од УРМ]!

- *Објект на дејствието* се личните податоци,¹ како затворена сфера на *приватноста на граѓанинот*, до која јавноста не смее да има увид и пристап, заштитиувајќи го на тој начин персоналниот интегритет на личноста.

¹ Според чл. 4, ст. 1, ал. 1 од ЗЗЛП (2020): „*Личен податок* е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува [субјект на лични податоци], а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се: име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа

- *Дејствието на извршување* е алтернативно определено и, меѓудругото, опфаќа и обработување на личните податоци! Согласно дефиницијата дадена во новиот важечки *Закон за заштита на личните податоци* (Сл. весник на РМ бр. 42/2020 и 294/21), како *lex specialis*: „Обработка на личните податоци“ е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување“ [чл. 4, ст. 1, ал. 2 од ЗЗЛП].

- Посебен елемент претставува *противправноста*, т.е. неовластеноста на дејствието, кога обработката на податоците се врши без согласност² на лицето на кое се однесуваат податоците (т.е. без негова претходна дозвола или дополнително одобрение), и „спротивно на условите утврдени со закон“, а тоа е посебниот и веќе цитиран Закон за заштита на личните податоци.

- *Извршител на делото* може да биде било кое лице (физичко или правно лице / „контролор“), со тоа што потешко се казнува секое службено лице³ што делото ќе го стори во вршење на службата, а *argumentum a fortiori* казнив е и самиот обид на сторителот на делото!

б) Субјективно битие: за одговорност за делото се бара тоа да е сторено со *умисла*, в. в. чл. 13 од КЗ, поточно доволно е да постои несовесност и т.н. *индиректна умисла* (лат. *dolus eventualis*): „кога сторителот бил свесен дека, поради неговото сторување или несторување, може да настапи штетна последица – но, се согласил со нејзиното настапување“ и, притоа, не се бара никаква посебна намера или мотив на сторителот [политички, користољубие и сл.].

на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице“.

² Според чл. 4, ст. 1, ал. 11 од ЗЗЛП (2020): „Согласност на субјектот на лични податоци е секоја слободно дадена, конкретна, информирана и недвосмислена изјавена волја на субјектот на личните податоци, преку изјава или јасно потврдено дејствие, а со кои се изразува согласност за обработка на неговите лични податоци“.

³ Според чл. 122, ст. 4, точка в) од КЗ (1996): „Како *службено лице*, кога тоа е означено како сторител на кривично дело се смета: а) Претседателот на Република Македонија, поставените амбасадори и други претставници на Република Македонија во странство и именуван лица од претседателот на Република Македонија; избран или именуван функционер во и од Собранието на Република Македонија, во Владата на РМ, во органите на државната управа, во судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на РМ, Советот на јавните обвинители на РМ и други органи и организации што вршат определени стручни, управни и други работи во рамките на правата и должностите на Републиката, во единиците на локалната самоуправа, како и лица кои постојано или повремено вршат службена должност во овие органи и организации...“;

Според чл. 4, ст. 1, ал. 24 од ЗЗЛП (2020): „Орган на државна власт, во смисла на овој закон, се други државни органи и институции основани согласно со Уставот на РМ или согласно со друг закон“.

* * *

Предвид погоре изнесеното, а поради постоење поголем степен на извесно и основано сомневање дека пријавениот свесно и злонамерно го сторил делото за кое се терети, а кое пак **се гони ex officio**, до Вас – како првостепен орган надлежен за гонење на кривични дела по службена должност – ја доставувам оваа издржана Кривична пријава, поткрепена со докази, со полна верба дека ќе постапите по истата bona fide и, согласно Вашите должности и надлежности во предистражна и истражна постапка, предвидени со ЗКП (2010), истата понатаму судски ќе ја процесуирате, а мене – како оштетен подносител – повратно писмено ќе ме известите, како би можел да ги искористам и преостанатите правни средства кои ми стојат на располагање.

Потенцирам дека, за ова КД веќе има воспоставено и прецедентно право (англ. *Case law*), односно **судска пракса** – па во прилог Ви доставувам и две првостепени пресуди на Основниот суд Гевгелија, донесени во својство на кривичен суд.

Доказ 7: *Пресуда на ОС Гевгелија за издавање казнен налог К.бр. 133/19 (4.09.2019)*

Доказ 8: *Пресуда на ОС Гевгелија за издавање казнен налог К.бр. 195/20 (1.07.2020)*

Сметам дека ноторно и во целост се исполнети сите таксативно наведени законски услови за кривичен прогон за конкретното сериозно кривично дело – по принципот *numerus clausus* – па за таа цел, во прилог Ви доставувам и **Листа со предлог-докази**, нумерирани според редните броеви дадени погоре во текстот, од кои јасно се утврдува дека пријавениот е сторител на посоченото кривично дело од КЗ.

*

НАПОМЕНА: Заради целосно расветлување на овој кривично-правен настан, предлагам, барам и инсистирам да се изврши неопходниот **распит на пријавениот** in concreto!

Докази [во Прилог]:

- Тековна состојба за Собранието на РМ од Централен регистар бр. 0805-50/155020220117559 (23.11.2022)
- Листа на писмени / материјални докази (онака како што се нумерирани во поднесокот);
- Увид во списите на предметот [во собраниската архива]; и
- Распит на пријавениот [задолжително].

Скопје
25.XI.2022

Пријавувач:
проф. д-р **Димитар Анасиев**
[Пратеник во Собранието на РМ]
